

Биографија



- Име и презиме:** Јасмина Трошанска
- Датум и место на раѓање:** 22.10.1979, Скопје
- Адреса:** Бул. Јане Сандански 62/3-5, Скопје
- Контакт: моб. тел.:** 070/325-805
- e-mail:** jasminaiva@gmail.com
- Образование:** Д. С. М. У. "Д-р. Панче Караѓозов".
- Средно образование:** Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Филозофски факултет,
- Високо образование:** Институт за дефектологија.
- Магистерски студии:** Институт за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје, насока: "Ментална ретардација и аутизам", на 02. 06. 2009 година одбрана на магистерската теза: "Ставови, мислења и искуства за третманот на лицата со аутизам во Р. Македонија".
- Докторски студии :** во тек.
- Дополнително образование:** 09. 09. 2005 - 13. 06. 2007 Монтесори курс за деца на возраст од 3 до 6 години;
01. 10. 2006 - 01. 04. 2007 - Имплементација на компјутерската технологија во работа со децата со пречки во развојот;
16. 12. 2006 - 01. 05. 2007 "Размислувај бизнис" - Самовработување наспроти вработување, Скопје.
21-27.09.2013 "Building school for all" - Инклузивно образование, обука за обучувачи за инклузија, Салцбург, Австрија.
- Работно искуство:** Ноември 1999 - Јуни 2000 волонтерска работа во Македонската организација за заштита на децата "Safe the Children" во проектот "Социјална интеграција на децата со посебни потреби".
15 Февруари 2004 - 1 Ноември 2004, како дефектолог, ангажираност во проектот на Специјалниот завод во Демир Капија "Инклузија и социјални активности со децата со тешки пречки во развојот од Специјалниот завод Демир Капија" поддржан од УНИЦЕФ, во соработка со Институтот за дефектологија.
Од 01 Ноември 2004 до 01 Ноември 2006 вработена во П.О.У. "Иднина како дипломиран дефектолог - наставник;
01 Ноември 2006 до денес вработена во П.О. У "Д-р Златан Сремец" Скопје како дипломиран дефектолог - наставник во групата на деца со аутизам.
- Учество на семинари, конгреси и проекти:** Јуни 2000 г. Интернационален семинар за дефектологија одржан во Охрид;

12-14. 11. 2005 "35 години специјална едукација и рехабилитација" - Белград;

05-07 Мај 2006 Меѓународен студентски семинар на студентите по специјална едукација и рехабилитација "Први корак"- Загреб;

20-22 Април 2007 Меѓународен студентски семинар на студентите по специјална едукација и рехабилитација "Заједно" - Загреб;

12-13 Мај 2007 "Употреба на визуелни стратегии во структурираното учење кај децата, адолесцентите и возрасните со аутистичен спектар на нарушувања" - Белград.

02.10-03.10.2008 "Улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционалниот третман на децата со посебни образовни потреби, Скопје.

Јуни 2010 година-надворешен соработник на БРО заради учество во изработка на адаптирани наставни програми за III одделение на деветгодишно образование за учениците со аутизам.

15. 03. 2010 г. "Aging of People with Intellectual Disabilities, Скопје, Македонија.

25.06.2010г. - 07.07. 2010 г. Обука за обучувачи "Развивање и имплементација на кампањи за застапување"-Скопје.

Јуни 2011 година - надворешен соработник на БРО за изработка на адаптирани наставни програми за IV одделение на деветгодишното образование во посебните основни училишта и посебните паралелки за учениците со аутизам.

05.11.2011 - "Разбирање на различните потреби на децата со аутистичен спектар на однесување" -учествува со предавање "Образовните потреби и можности на децата со аутизам".

13.04.2011 -Дел од тимот за организација и предавач на симпозиумот: Аутизам, рана интервенција и превенција, Скопје, Македонија.

19-21.05.2011 - Предавач на симпозиумот "Рана интервенција и развојни нарушувања", Охрид, Македонија.

15.10.2011 - Модератор и организатор на симпозиумот "Новини кај Down-овиот синдром", Скопје, Македонија.

17-19.05.2012 - Предавач на конференцијата "Инклузивно, образование, состојби и предизвици", со труд "Инклузија на децата со аутизам во Гевгелија", Струмица.

21.09. до 27 .09 2013 Обука за обучувачи- Building a School for all. Moving towards an inclusive education, Салзбург Австрија во организација на ЕАСПД.

17-19.10.2013 - 4-та меѓународна конференција „Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со посебни потреби“, Охрид, учество со труд „Стадиуми на комуникација кај децата со аутизам“.

15-17 мај 2014 - "Можности, потреби и методи на работа во процесот на образование на децата со аутизам" - Прв

симпозиум за первазивни развојни нарушувања: "Научните достигнувања во функција на практиката". Струга.
Февруари – декември 2014 – стручен соработник во планирање и реализација на проектот под број ЕИДХР/2013/55: „Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници“.
17-18 Март 2014 - Обучувач во рамките на обуката "Социјална инклузија" на тема "Компетенци на наставникот", Гевгелија, Р.Македонија.
07.05.2014 - Учество на форум за аутизам, Гевгелија.
17 и 18 јуни 2014 - посета на обука „Инклузија на децата со посебни потреби во училиште и релевантни стратегии за применета бихејвиорална анализа (АБА)“ - Гевгелија.
19 и 20 јуни 2014 - посета на обука “Учење на вербално однесување на аутистични и други деца со посебни потреби, со лесни и умерени сознајни говорни нарушувања”, Гевгелија.
12 и 13 јуни 2014 - Обучувач во рамките на обуката "Споделување на искуства во сензорна соба", Гевгелија.
7 и 8 октомври 2014 - посета на обука Семинар „Тренинг на мозок” во светот на науката познат како „Brain Gym“, Гевгелија.
11.12.2014 - обучувач во рамките на обуката "Примена на визуелни стратегии во работата со децата со посебни потреби во училиште" со тема "Структура, распоред, информација и индивидуален систем на работа со учениците со интелектуална попреченост и аутизам", Гевгелија.
Декември 2014- стручен соработник на БРО, стручен соработник за изработка на програма за деца со пречки во развојот во предучилишните установи во Република Македонија.
Септември 2015-(проектот е во тек)- 4Член на оперативниот тим на проектот "Equity and Social Inclusion through Positive Parenting", во рамките на Еразмус + програмата на Велика Британија.

Организации:

- Потпретседател на Македонското научно здружение за аутизам;
- Активен член на "Македонска Монтесори асоцијација.

Сопствени трудови во:

Дефектолошка теорија и практика
Београдска дефектолошка школа
Зборник на трудови на филозофски факултет
Зборник на резимеа - 15 Години студии по дефектологија во Македонија
Зборник на резимеа "Дождливиот човек меѓу нас. Современи форми на поддршка на лицата со аутизам", Краков, Полска.
Зборник на резимеа "60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Република Македонија" Меѓународна конференција, Битола

Зборник на резимеа Четврта меѓународна конференција:
"Современи аспекти на специјалната едукација и
рехабилитација на лица со инвалидност".

”Тематски зборник од меѓународна конференција
„Унапредување на квалитетот на живот кај деца и млади“ – VI
Меѓународна научно-стручна конференција на тема:
„Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите“

Компјутери:

MS Office package (Word, Excel, Power Point, Outlook), Adobe
(Photoshop and Acrobat Reader), Internet.

Јазици:

Македонски, Англиски, Бугарски, Српски, Хрватски јазик.